

20140431264

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 февруари 2014 година.

Бр. 07-1258/1  
26 февруари 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

#### Член 1

Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11 и 188/13), во членот 8 став (2) по алинеја 9 се додаваат три нови алинеи 10, 11 и 12, кои гласат:

- „- донесува годишен план за вработување на државни службеници,
  - донесува годишен план на обуки за сите вработени,
  - одлучува за други прашања за вработените,“.
- Алинеите 10 и 11 стануваат алинеи 13 и 14.

#### Член 2

Во членот 9 став (1) по зборот „члена“ се додаваат зборовите: „од кои еден е претседател“.

#### Член 3

Во членот 10 став (1) во воведната реченица по зборот „За“ се додаваат зборовите: „претседател и“.

Во ставот (1) по алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- 1) ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
- 2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода;
- 3) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво;
- 4) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен;

- 5) БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- 6) АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2),
- има положено психолошки тест и тест за интегритет,“.

Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 7 и 8.

Во ставот (2) во воведната реченица по зборот „За“ се додаваат зборовите: „претседател и“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) За именување на претседател на Советот се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

#### Член 4

По членот 16 се додава нова Глава II-а Права и обврски на вработените во Советот со два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:

#### „ II-а. Права и обврски на вработените во Советот

##### Член 16-а

(1) Вработените во Стручната служба на Советот кои вршат работи од административна природа, имаат статус на административни службеници.

(2) За прашања кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот (1) на овој член, кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните службеници и општите прописи за работните односи.

(3) Вработените во Стручната служба на Советот кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на помошно-технички персонал.

(4) На помошно-техничкиот персонал во Стручната служба на Советот ќе се применуваат општите прописи за работни односи.

##### Член 16-б

Начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на вработените во Стручната служба на Советот се уредува со колективен договор, а вредноста на бодот на основната плата ја утврдува Советот.“

#### Член 5

Претседателот и членовите на Советот именувани до денот на започнувањето на примената на членот 3 од овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.

#### Член 6

Одредбите од членот 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членот 4 од овој закон кои ќе започнат да се применуваат од денот на примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).